

До Градоначалникот на
општина Пробиштип

**БАРАЊЕ ЗА ЗАВЕРКА НА НОРМАТИВИТЕ ЗА
ХРАНА И ПИЈАЛОЦИ**

1. Од _____
(назив на подносителот на барањето)
2. _____
(седиште на фирмата-улица, број, место, телефон за контакт)
3. Дејност според одлуката за националната класификација на дејноста:

(шифра) _____ (опис)
4. _____
(адреса на угостителскиот објект-улица, број, место)
5. Број на вработени во угостителскиот објект за кој се поднесува барањето:

(со бројки и зборови)
6. Распоред на работното време – угостителскиот објект ќе работи:
Од понеделник до петок од ___ до ___; сабота од ___ до ___; недела од ___ до ___ часот
7. * Вид на угостителски објект во кој се врши дејноста:

I. РЕСТОРАНИ <ol style="list-style-type: none">1. РЕСТОРАН2. ГОСТИЛНИЦА3. РЕСТОРАН ЗА САМОПОСЛУЖУВАЊЕ4. ЕКСПРЕС РЕСТОРАН5. КИОСК6. МЛЕЧЕН РЕСТОРАН7. РЕСТОРАН БАВЧА8. ЛЕТНА БАВЧА9. КЕБАПЧИЛНИЦА10. БИСТРО11. ПИЦЕРИЈА12. ОБЈЕКТ ЗА БРЗА ХРАНА13. МЕАНА	II. БАРОВИ <ol style="list-style-type: none">1. КАФЕАНА2. КАФЕТЕРИЈА3. НОКЕН БАР4. КАФЕ БАР5. КАБАРЕ6. ДИСКОКЛУБ7. ДИСКОКЛУБ (отворен простор)8. ПИВНИЦА
III. КАНТИНА	
IV. ДРУГИ ОБЈЕКТИ ЗА ИСХРАНА	

8. Број на прилози _____
* Забелешка: Да се заокружи видот на угостителскиот објект. За секој угостителски објект се пополнува посебно барање.

Прилог кон барањето:

- Решение за исполнување на минимално-техничките услови за работа
- Податоци за нормативот-пополнет од угостителот во 2 примероци
- Тековна состојба
- Доказ за сопственост на објектот каде се врши угостителската дејност
- Доказ за платена административна такса 50 денари + 250 денари

ПОДНОСИТЕЛ-ПОТПИС

Пример за прехранбен производ: шарска плескавица со тежина од 0,200 кг.

Состав: свинско месо-50 гр. телешко месо 100 гр. свинска марамица 20 гр. кашкавал 20 гр. црн пипер, сол. кромид и др. 10 гр.

Пример за пијалок: бамбус коктел-0,200 л.

Состав: црвено вино 0,100 л. Кока кола 0,100 л.

За готвени јадења потребно е да биде наведен и чинот на самото приготвување (супа, гулаш, мусака и сл.)

Забелешка: цената на чинење и малопродажната цена не се прикажуваат во податоците на нормативот.

Податоците од нормативот се од доверлива природа и ќе се користат за службени цели.

Нормативите се доставуваат во 2 (два) еднакви примероци.